

20080861597

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за прометот на експлозивни материи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јули 2008 година.

Бр. 07-2754/1
8 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Член 1

Во Законот за прометот на експлозивни материи (“Службен лист на СФРЈ“ број 30/85, 6/89 и 53/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93 и 66/2007), во членот 4 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Одобрението од ставот 1 на овој член се издава врз основа на поднесено барање.

Барањето од ставот 3 на овој член и одобрението од ставот 1 на овој член се поднесува, односно издава и во електронски облик.“

Член 2

Во членот 10 став 1 по зборот “работи“ се додаваат зборовите: “ врз основа на поднесено барање“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Одобрението и барањето од ставот 1 на овој член се издава, односно се поднесува и во електронски облик.“

Член 3

Членот 12 се брише.

Член 4

Во членот 15 став 2 по зборот “работи“ се додаваат зборовите: “ врз основа на поднесено барање“.

Ставот 3 се брише.

По ставот 4 кој станува став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Одобрението од ставовите 2 и 3 на овој член и барањето од ставот 2 на овој член се издаваат, односно поднесуваат и во електронски облик.“

Член 5

Министерот за внатрешни работи во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе донесе прописи за формата и содржината на обрасците на одобрението за занимавање со промет на експлозивни материи, барањето за издавање одобрение за занимавање со промет на експлозивни материи, одобрението за пуштање на експлозивни материи во промет, барањето за издавање одобрение за пуштање на експлозивни материи во промет, одобрението за набавка на експлозивни материи, барањето за издавање одобрение за набавка на експлозивни материи и одобрението за повеќекратна набавка на експлозивни материи.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.